



## АПЛИКАЦИЈА

за стипендија на студенти запишани на прв циклус студии по првпат  
во прв или трет семестар во  
учебната 2021/2022 година

### Генерални информации за апликантот

Име и презиме \_\_\_\_\_

Дата и место на раѓање \_\_\_\_\_

Контакт телефон \_\_\_\_\_

Адреса на живеење \_\_\_\_\_

Емаил \_\_\_\_\_

Фотографија

(не постара од  
шест месеци)

Завршено образование (степен, вид и бодови при упис на факултет)

\_\_\_\_\_

Студент на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Машински факултет по  
студиска програма

\_\_\_\_\_

## ПРАШАЛНИК

Образложете го вашиот интерес за високо образование.

---

Зашто го одбравте овој факултет и од каде потекнува интересот за оваа насока?

---

Кој ви е омилен предмет и зошто?

---

Опишете го со неколу зборови средното образование.

---

Наведете некој настан или случка кој се случил за време на школувањето во средното образование, а ќе ви остане во сеќавање)

---

Наведете дополнителни курсеви и обуки кои сте ги посетувале.

---

Наведете освоени дипломи од прво, второ или трето место од домашни или меѓународни натпревари за време на средното образование.

---

Каде се гледате себеси за 5 години?

---

Хоби и активности во слободно време.

---

Опишете се себеси преку пет карактеристики.

---

---

Дали сте запознаени и дали се согласувате со критериумите и обврските за корисникот на стипендија, доколку сте Вие корисник на стипендија од АД ЕСМ?

## ДА /НЕ

Во случај на неисполнување на обврските, лицето посочено како солидарен гарант има обврска да ја надомести финансиската давачка.

## Генерални информации за потписник / солидарен гарант

(потписник на солидарен гарант може да биде само член на потесно семејство)

Име и презиме \_\_\_\_\_

Сродство со апликант \_\_\_\_\_

ЕМБГ \_\_\_\_\_

Контакт телефон \_\_\_\_\_

Адреса на живеење \_\_\_\_\_

## Потребни документи

- Пополнета апликација/прашалник подготвен од страна на АД ЕСМ;
- Мотивациско писмо;
- Потврда за редовен студент;
- Уверение за реализиран просек и реализирани кредити (до датумот на аплицирање);
- Копија од диплома за завршено средно образование;
- Копии од дипломи за посета на курсеви;
- Изјава дека не сте корисник на стипендија или кредит од друга установа, институција или компанија, потпишана и од солидарен гарант;
- Копија од Уверение за државјанство на Република Северна Македонија;
- Потврда за работен однос и плата на солидарниот гарант;

## Изјава

Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени од моја страна во Апликацијата за стипендија се точни и вистинити.

Изјавил,

\_\_\_\_\_  
(име и презиме - потпис на апликантот)

Документите се поднесуваат во Архивата на Машински факултет-Скопје или по пошта на адреса Машински факултет, Руѓер Бошковиќ бр.18, 1000 Скопје, Република Северна Македонија. Рокот за поднесување документи е до 11.11.2022 година.

Во прилог на потполнетата апликација потребно е да се достави и индивидуално креирано мотивациско писмо, како и потребните документи кои се наведени во апликацијата.